

ЛАФ - МУАБЕТ

КРАЛСКА ПОДДРШКА ЗА ОЛИВЕР ХИКС



Англичанецот Оливер Хикс денот е пристигна во Корнвел, Англија, од неговото неодамнешно соло патување околу Атлантикот. Меѓу бројните гости, кои специјално се собраа да го пречекаат Хикс, беше и неговиот долгогодишен пријател од колеџот Итон, вториот престолонаследник на Велика Британија, принцот Вилијам, кој меѓу првите му го честита успехот. Имено, Хикс е еден од најмладите (24 години), кој успеал да го преплови Атлантикот. Ова свое патување храбриот морепловец го реализираше за 124 дена, во мини-брод опремен со најсовремена техника.

СЕ ПРОДАВА ЛЌУБОВНОТО ГНЕЗДО НА ПИТ И АНИСТОН

Ќубовното гнездо на поранешните



холивудски гулапчиња, Бред Пит и Џенифер Анистон, се продава за рекордни 28 милиони долари.

Во 1930

година архитектот Волис Неф ја дизајнира куќата за познатиот актер Фредерик Марч ("Свездата е родена"), а во 2001 година Бред Пит ја купи за 13 милиони долари. Поранешната брачна двојка живееше само две години во куќата, а сега таа е дел од договорената разводната постапка. Агентите за недвижности, кои ја проценуваа куќата, имаа забележано дека станува збор за висококвалитетно живеалиште опремено со тениски игралишта, увезени махогон подови, најсовремена кујна, како и арт студио.

ДВОЈНИЧКИ

ЛИНДЗИ VS. ХЕЛЕНА

Неодамна, во Њујорк, Хелена Кристенсен беше



забележана во истото парче од "Christian Dior", кое го носеше и Линдзи Лохан на една од

своите ноќни забави. На која подобро ѝ стои, на супермоделот која инаку е мајка, или на свездата-тинејџерка?

МАРАЈА VS. РЕНЕ

Мараја Кери беше забележана во "Русси" мини-фустанот, кој неодамна го носеше во Париз, сосема идентично на она што на себе го имаше и Рене Зелвегер на годинашниот филмски фестивал во Венеција. Кој повеќе изгледа ретро - "Пеперутка" пејачката или "Пепелашка" девојката?



ЏЕНИФЕР VS. ХЕЛЕНА

Во Лондон, главната дива од "Чарли и фабриката за чоколада", Хелена Бонам Картер, носеше фустан од "Alberta Ferretti" сличен на оној кој Џенифер Лопез го носеше во Њујорк, мај годинава. Која изгледа подобро - Џеј Ло или Картер?



НИКОЛАС КЕЈЌ ПОВТОРНО ТАТКО



На 2 октомври, Николас Кејџ и неговата сопруга Алис ја добија својата принова - син, кој се роди во Њујорк. Зад името на бебето Калел Копола Кејџ се крие

интересна приказна. Всушност, името е преземено од првичната верзија на името за Супермен. Николас Кејџ и Алис се венчаа во јули минатата година, шест месеци по нивното запознавање, кое се случи во ноќниот клуб "Le Prive" во Лос Анџелес. Инаку, Николас Кејџ има уште едно дете од претходната врска со Кристина Фултон, со која го дели старателството, а исто така, беше оженет и со пејачката Лиза Мари Присли и актерката Патриција Аркет.

НОВ ХОЛИВУДСКИ БРАК

Холивудската ѓубовна сага продолжува со најнов брак. Станува збор за лудо вљубените Деми Мур и Аштон

Кучер, кои решија да ги дадат своите завети и пред Бога. Саботата, 1 октомври,



беше судниот ден за една од најблескавите холивудски двојки на денешнинава. Свадбата се одвиваше во нивниот заеднички дом во Беверли Хилс. Според изјавите на очевидци, таа се случила во последен момент и била во духот на Кабалата. Инаку, ова е прв брак за Аштон Кучер, а на неговата избраничка ѝ е трет, по двата неуспешни брака, со рок музичарот Фреди Мур и актерот Брус Вилис.

Подготвила:
Ружица ГОЧЕВСКА